

ООУ „Тихомир Милошевски“

**Направете го вистинскиот избор**

ООУ„Тихомир Милошевски“ Ѓорче Петров

Ул: 1 бр. 62 Ново Село

e-mail: [psiholog.tihomir@gmail.com](mailto:psiholog.tihomir@gmail.com)

# Придобивки од правилен избор на професија:

- Успех во работата
- Радост
- Задоволство
- Навремено извршување на обврските
- Извршување на работните обврски со интерес
- Интерес за професионално усовршување

Ученици,

Изборот на средно училиште е една од најважните одлуки која треба да ја донесете. Таа одлука не е воопшто лесна. Ви се наметнуваат повеќе прашања:

\*Кое средно училиште да го одберам? Која струка?

\*Каде после завршувањето на основното образование?

\*Кое занимање да го одберам за своја животна професија?

\*Дали ќе го направам вистинскиот избор?

При изборот на професија важно е да си дадете одговор на следните прашања:

- ШТО - јас ЗНАМ да работам (моите способности)
- ШТО - јас САКАМ да работам (моите интереси)
- ШТО - јас УМЕАМ да работам (какви се моите знаења)

Изборот на занимањето претставува темел на иднината на младиот човек

Во изборот на средните училишта **не се раководи** од следните ставови:

- Најблиското училиште во кое ќе се запишам
- Училиште во кое ќе се запишам ќе се запишат повеќето од моите пријатели
- Ќе се запишам во тоа училиште затоа што тоа го сакаат моите родители
- Сеедно е во кое училиште ќе се запишам затоа што сум одличен ученик и се ми оди добро

# Последици од неправилен избор на професија

- Неуспех во работата
- Чувство на незадоволство
- Доцнење при извршување на работните обврски
- Извршување на работните обврски бавно, без интерес и со грешки
- Нема интерес за професионално усовршување и барање излез на друго место

# За да се направи вистинскиот избор на средното училиште потребно е:

- **Детално** да се информирате за мрежата на средни училишта
- Запознајте се со основните карактеристики на одредени професии и група на сродни занимања соодветни на вашите способности
- Потребните компетенции за извршување на задачите, како и можности за вработување
- Размислите за вашите желби и интереси
- Способностите кои треба да ги поседувате за успешно да го продолжите вашето образование
- Размислите за вашите квалитети, карактеристики или особини на личноста
- Размислите за вашите вредности и она што ве мотивира

**Пред вас е многу важен чекор кој ќе влијае на  
вашата иднина**

**Работи она што го сакаш и не ќе мораш да се грижиш за  
твојата иднина**

Психолог – Ирена Мирческа  
ООУ „Тихомир Милошевски“